



*Љубов кон цвеќе и поезија е патот што не води во цветна иднина.*

Следејќи ги иновативните и креативни програми во регионот и светот НУУБ „Св. Климент Охридски“ пред три години стана дел од мрежата на хортикултурни библиотеки. Концептот се состои во запознавање, користење и практична апликација на знаења и литература од областа на ботаника, како и промовирање на литература од истата област, со што библиотекарите го унапредуваат квалитетот на своите услуги преку поголемо користење на фондовите на библиотеката и обликување на позитивна свест за уредување на работни и животни простори. На тој начин библиотеките стануваат своевиден посредник во изградба на современото и еколошко живеење, овозможувајќи го побрзиот пристап до активности со хортикултурна нота. Покрај размената на информации и искуства, хортикултурна мрежа на библиотеки од целиот регион ќе биде еден вид „огласна табла“ и „временски распоред“ на редовни и повремени настани врзани со цвет и книга.

Хортикултурни библиотеки се дело на авторскиот тим на основачите на Интернет-клубот - Мирко С. Марковиќ (независен библиотекарен советник) и Драган Р. Саиќ, инж. кои го изработија проектот и програмата на „Хортикултурни библиотеки“ .

Домаќин на Третиот национален фестивал на хортикултурни библиотеки и Вториот регионален фестивал на градинарски библиотеки е библиотеката „Љубиша Р. Ѓениќ (“Љубиша Р. Ѓениќ”) од Чајетина, а со видео учество се придружија библиотеките од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија (Битола и Радовиш). Настанот ќе се одржи на Златибор, во Чајетина на 21 мај 2020 (четврток) со почеток во 12 часот.

Во поздравното видео учествува и ученичка Михаела Растаноска од ОУ „Тодор Ангелевски“ со стихотворба „Мајски цвет“ од Видоје Подгорец, подготвена од наставничката Бисера Петровска Аргиновски.

Напишано од Administrator

Среда, 20 Мај 2020 12:22 - Последно освежено Среда, 20 Мај 2020 12:38

---

Подготвила Јелена Петровска

<http://hortikulturna.biblioteka.org.rs/index.php/2-uncategorised/26-zlatiborska-medjunarodna-smotra-hortikultirnih-biblioteka-i-knjiznica-na-festivalu-poljdkog-cveca-cajetina-2020>

<http://www.biblioteke.rs/>

[https://www.youtube.com/watch?v=QF\\_hPBLng18&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jR8p3JkglaDg1AtP\\_nyMSVyWu\\_AyCxrJhaCNQuGIm7Fxo-hsLendSyk](https://www.youtube.com/watch?v=QF_hPBLng18&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jR8p3JkglaDg1AtP_nyMSVyWu_AyCxrJhaCNQuGIm7Fxo-hsLendSyk)

